



АГЕНДА
ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:

„ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА И ПОДГОТОВКАТА НА ОПШТИНСКИТЕ БУЏЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА“

Место на одржување: хотел „Белви“ – Скопје

Предавачи: Александра Петкановска Трпеска и Бранислав Гулев

09.00 – 09.30	Регистрација на учесниците
09.30 – 09.40	Отворање на работилницата
09.40 – 11.00	Сесија 1 Процес на буџетирање <ul style="list-style-type: none">– краток вовед во темата буџетирање– буџетски циркулар и негова содржина– содржина на буџет и од што тој се состои– тековно - оперативни и капитални расходи и нивно правилно планирање во соодветни програми– задача (индивидуална работа) во делот на подготовката на Фискалната табела согласно со дадените податоци– измени во законската легислатива во делот на планирањето во основниот буџет, максималните ограничувања и слично– извршување на буџетот на општините (подготовка на квартални извештаи)
11.00 – 11.30	Кафе пауза
11.30 – 12.30	Сесија 2 Начин на пријавување на обврските Развојни програми Планирање на набавките за заштита од Пандемијата со Корона вирусот COVID – 19 <ul style="list-style-type: none">– Планирање– Изменување/пренамени/ребаланс– Вчитување на промените на буџетот во трезор
12.30 – 13.30	Ручек
13.30 – 14.45	Сесија 3 <ul style="list-style-type: none">– Трошоци поврзани со пандемијата– Исплата на надоместоци за време на пандемија и даночен третман– Надоместоци на вработените во ЕЛС– Поништување на уредби донесени во време на пандемија– Донации во добра, услуги и финансиски средства дадени на буџетски корисници за поддршка во борбата против корона вирусот
14.45 – 15.15	Кафе пауза
15.15 – 16.30	Сесија 4 <ul style="list-style-type: none">– Даночен третман на надоместоци на членовите на органите на управување и на органи на надзор за користење на службено возило, телефон и животно осигурување,– Расходувани средства и даночен третман на неотпишана набавна вредност,– Кусоци и отпис на побарувања од физички лица од аспект на данок на личен доход